



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИ

37453
Sluzbeni veshnik na repub.
Makedonija
Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни изданија 1032-Т-221 и за огласи 1032-Т-221.

Уреда, 26 мај 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. IX

рет-
плата за 1953 година изнесува 1000.— лин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 23-633, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-613, Тел. централа 28 010.

136.

Врз основа на чл. 32 од Законот за еднообразното сметководство и чл. 48 од Законот за буџетите, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1952 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53) се вршат следни измени и дополненија:

1. Во чл. 22 точ. 6 се менува и гласи:

„6) износите кои по чл. 5 ст. 1 од оваа уредба паѓаат на товар на платниот фонд на претпријатието“.

2. Во чл. 27 по ставот 2 се додаваат нови ставови 3, 4 и 5, кои гласат:

„Во комисијата за преглед на завршните сметки на воените претпријатија, освен воените претпријатија што служат за војна индустрија, влегува и еден член што ќе го определи Државниот секретар за работи на народната одбрана.“

Преглед на завршните сметки на стопанските установи со самостојно финансирање кај кои платите на работниците и службениците се определуваат по прописите за определување на заработките на стопанството вршат, и тоа:

а) сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација — ако е завршната сметка на стопанската установа вклучена во сојузниот буџет;

б) републичкиот државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација — ако е завршната сметка на стопанската установа вклучена во републичкиот буџет;

в) комисијата на народниот одбор — ако е завршната сметка на стопанската установа вклучена во буџетот на народниот одбор.

При прегледот на завршните сметки на стопанските установи од претходниот став ќе се утврди дали вишокот на приходите над расходите што не бил планиран за уплата во буџетот настанал поради тоа што во текот на буџетската година се измениле условите врз основа на кои била донесена претсметката на установата. Ако се утврди дека наведениот вишок на приходите над расходите во целост или делумно настанал поради така изменетите услови, сојузниот или републичкиот државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација односно комисијата на народниот одбор ќе предложи ситот тој вишок или негов соодветен дел да се уплати во буџетот во кој е претсметката на установата вклучена. Вишокот на приходите над расходите што бил планиран за уплата во буџетот ќе се уплати во целост во соодветниот буџет.“

Досегашните ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

3. Во чл. 28 по ставот 4 се додава нов ст. 5 кој гласи:

„Сметковната комисијата е должна по жалбите против решенијата за согласноста на завршната сметка на воените претпријатија кои не служат за војна индустрија да прибави мислење од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.“

Досегашните ставови 5, 6 и 7 стануваат ставови 6, 7 и 8.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 141
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

137.

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЛИЧНИТЕ КАРТИ (ЛЕГИТИМАЦИИ)

Член 1

Во чл. 1 од Уредбата за личните карти (леги-тимации) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/48 и 38/50) се додава нов став 3 кој гласи:

„Право да легитимисаат граѓани имаат милиционери, подофицири и офицери на народната милиција што носат униформа, како и службениците од ресорот на внатрешните работи што ќе ги овласти републичкиот односно сојузниот државен секретар за внатрешни работи. Службениците од ресорот на внатрешните работи овластени да легитимисаат граѓани мораат да бидат снабдени со службена легитимација која се должни да ја покажат при легитимисањето.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 133
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

138.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ

Член 1

Управата за царини е сојузен орган на управата кој врши управни работи од областа на царините.

Член 2

Работите од својата надлежност Управата за царини ги врши непосредно и преку своите органи — царинарници.

Член 3

Управата за царини врши непосредно следни работи:

- го организира вршењето на царинската служба на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија и се грижи за правилното вршење на таа служба;
- предложува царинска тарифа и дава иницијатива за донесување прописи од областа на царините;
- отвора царинарници и определува нивно седиште и територијална надлежност;
- врши и други работи што и' се ставени во нејзина надлежност со одделни прописи.

Член 4

Царинарниците вршат следни работи:

- царинење стоки;
- непосреден надзор над извозот, увозот и превозот на стоки;
- девизно-валутна контрола во прометот на патници со странство;
- водење административно-казнена постапка за царински прекршоци;
- присобирање статистички податоци за стоката што се извози, увози или превози.

Член 5

Управата за царини е овластена да издава технички упатства за начинот на вршење на царинската служба. Со овие технички упатства не можат да се пропишуваат обврски за граѓаните ниту административни казни.

Член 6

За жалбата против решенијата на царинарницата решава Управата за царини.

Против првостепеното решение од Управата за царини донесено во управна постапка може да се започне управен спор. Ако се работи за предмет во кој не може да се води управен спор, против првостепеното решение од Управата за царини е дозволена жалба до Сојузниот извршен совет.

Член 7

Управата за царини може да оснива царинско-хемиски лаборатории заради технолошко испитување на стоките.

Член 8

Со работата на Управата за царини раководи директор.

Директорот го назначува Сојузниот извршен совет.

Член 9

Управата за царини има одделна претсметка. Директорот на Управата за царини е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 10

Работењето на Управата за царини и царинарниците, како и нивната внатрешна организација, ја пропишува директорот во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 11

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите на Одлуката за органите и установите на сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53) доколку се однесуваат до Управата за царини.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 124
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

139.

Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Член 1

Се оснива Управа за надворешна трговија. Управата за надворешна трговија врши управни работи од областа на надворешната трговија и девизното работење, што ги вршеше досега сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 122
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

140.

Врз основа на чл. 3 од Основниот закон за прекршоците во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА КАЗНУВАЊЕ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА ЦАРИНСКИ ПРЕКРШОЦИ

Член 1

За царински прекршоци правното лице ќе се казни, и тоа:

- за прекршокот од чл. 34 на Царинскиот закон со парична казна до 2,000.000.— динари;
- за прекршокот од чл. 35 на Царинскиот закон со парична казна до 1,000.000.— динари;
- за прекршокот од чл. 36 на Царинскиот закон со парична казна до 100.000.— динари.

Член 2

Правното лице што држи, чува или сокрива стоки и други предмети за кои неговиот претставник односно одговорниот службеник знае дека со нив е сторен прекршок од чл. 34 или чл. 35 на Царинскиот закон, ќе се казни како да го сторило самото односниот прекршок.

Член 3

Спрема правното лице што ќе го стори прекршокот од чл. 34 или 35 точ. 1—4 и 8 на Царинскиот закон може да се изрече заштитна мерка одземање на стоките и другите предмети со кои е сторен прекршокот. Ако не се пронајде стоката, нејзината вредност се наплатува од правното лице одговорно за прекршокот. Превозно средство може да се одземе само ако било исклучиво наменето за сторување на прекршокот од чл. 34 или чл. 35 точ. 1 и 4 на Царинскиот закон.

Член 4

Одредбите на чл. 40, 41 и 43 од Царинскиот закон аналогно ќе се применат и на прекршоците сторени од страна на правното лице.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 119
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

141.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРАВАТА ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ****Член 1**

Управата за економска и техничка помош (во натамошниот текст: Управата) е сојузен орган на управата кој врши управни работи од надлежноста на федерацијата по прашањата на економска и техничка помош.

Член 2

Управата врши следни работи:

— во соработка со други органи составува предлог на економската и техничката помош што ја добива нашата држава и што ја дава на други земји, и му го предлага на Сојузниот извршен совет;

— во согласност со меѓународните обврски организира извршување на програмата на економската и техничка помош, ја распределува примената помош во согласност со програмата и организира продажба на стоките од примената помош;

— пропишува технички и други упатства за користење на помошта;

— врши надзор над користењето на средствата од помошта;

— ги контролира задолжувањата и се грижи за наплатата на динарската противвредност на сите стоки и транспортни трошоци финансирани од средствата на помошта;

— врши пресметка за потрошувањето на средствата од помошта и на финансиски работи околу издржувањето на странските стручњаци;

— организира прифаќање и сместување на странски стручњаци, како и заминување на наши стручњаци во странство на усовршување;

— врши и други работи во врска со економската и техничката помош што ќе и се стават во надлежност.

Член 3

Со работата на Управата раководи директор. Директорот го назначува Сојузниот извршен совет.

Член 4

Против решението од Управата донесено во управна постапка може да се започне управен спор. Ако се работи за предмет во кој не може да се води управен спор, против решението од Управата е дозволена жалба до Сојузниот извршен совет.

Член 5

Сојузниот извршен совет дава согласност на прописите што ги донесува Управата во рамките на својата надлежност, освен во поглед на техничките прописи.

Член 6

Управата има одделна претсметка.

Директорот на Управата е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 7

Работењето на Управата, како и нејзината внатрешна организација ги пропишува директорот во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 125
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

142.

Врз основа на чл. 93 од Установиот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ИСХРАНА****Член 1**

Се оснива Сојузна управа за исхрана.

Сојузната управа за исхрана ги врши управните работи во врска со исхраната на населението, што ги вршеше досега сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 134
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

143.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

Член 1

Управата за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Управата) е сојузен орган на управата, кој врши управни работи во областа на целокупното цивилно воздухопловство.

Управата има својство на правно лице.

Член 2

Управата врши следни работи:

— со управни мерки ја регулира и контролира воздушната пловидба во воздушниот простор на Федеративна Народна Република Југославија; се грижи за обезбедување на воздушната пловидба, и во таа цел организира потребна соработка со метеоролошката, пожарната и со други соодветни служби;

— донесува технички прописи за летањето на воздухоплови, за контрола на летањето, за службата на врски, за контрола на персоналот и материјалот, за службата на обавестување, како и други технички прописи од областа на воздухопловството;

— донесува прописи за техничкиот преглед на воздухопловите и воздухопловниот материјал;

— ги пропишува условите што мора да ги исполнува летачкиот и техничкиот персонал, и врши стручен надзор на тој персонал;

— во меѓународните односи истапува како орган на државната управа за цивилно воздухопловство на Федеративна Народна Република Југославија, во границите на дадените овластенија склучува меѓународни спогодби и договори од областа на цивилното воздухопловство, го следи нивното извршување и соработува со меѓународните и странски воздухопловни управи, установи и организации;

— им дава согласност на воздухопловните претпријатија, установи и организации по прашањата за определување на внатрешни и странски линии, како и за воведување и употреба на нов воздухопловен материјал и спрема;

— врши технички преглед и контрола на воздухопловите и воздухопловниот материјал на цивилното воздухопловство и им ги издава пропишаните документи;

— организира санитарна служба на воздухопловните пристаништа, аналогно на меѓународните конвенции;

— врши и други работи кои се ставени во надлежност на Управата со одделни прописи.

Член 3

Управата врши непосреден надзор над изградбата и одржувањето на воздухопловните пристаништа и леталишта.

За изградба нови воздухопловни пристаништа и леталишта инвеститорите се должни од Управата да прибават согласност за локацијата.

Секој идеен проект за воздухопловно пристаниште и леталиште мора да се испрати на согласност до Управата.

Воздухопловните пристаништа и леталишта не можат да бидат ставени во употреба без одобрение од Управата.

Управата може да забрани употреба на воздухопловно пристаниште и леталиште, ако не се одржува по пропишаниот начин.

Член 4

Органи на Управата се: центри за обезбедување на воздушната пловидба и управи на воздухопловните пристаништа.

Член 5

Центрите за обезбедување на воздушната пловидба вршат непосредно обезбедување, регулирање и контролирање на воздушната пловидба во воздушниот простор и на територијата на Федеративна Народна Република Југославија во однос на цивилните воздухоплови регистрирани во Федеративна Народна Република Југославија и на цивилните и државните воздухоплови регистрирани во други земји.

Управите на воздухопловни пристаништа се грижат за одржување на објектите и маневарскиот простор на воздухопловните пристаништа односно леталишта, и ја обединуваат работата на придоданите служби на воздухопловното пристаниште.

Член 6

Со работата на Управата раководи директор.

Директорот на Управата го назначува Сојузниот извршен совет.

Член 7

За жалбата против решението од органот на Управата донесено во управна постапка решава Управата.

Против решението од Управата донесено во прв степен може да се започне управен спор. Ако се работи за предмет во кој не може да се води управен спор, против првостепеното решение од Управата е дозволена жалба до Сојузниот извршен совет.

Член 8

Управата има одделна претсметка.

Директорот на Управата е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 9

Внатрешна организација на Управата и на нејзините органи пропишува директорот на Управата во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Решението за укинување на Главната дирекција на југословенскиот аеротранспорт и за оснивање Главна управа на цивилното воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52), како и одредбите од Одлуката за органите и установите на сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53), доколку се однесуваат до Управата на цивилното воздухопловство.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 126
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

144.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон и чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали (во натамошниот текст: Уредот) е сојузен орган

на управата кој врши управни работи од областа на контролата на мерки и драгоцени метали.

Член 2

Уредот врши следни работи:

— преку своите органи врши работи на службата за контрола мерки и драгоцени метали, контрола буриња и контрола на струјомери;

— врши надзор над правилната примена на прописите за контрола на мерилата и направите за мерење и прописите за испитување и жигосување предмети од драгоцени метали;

— врши испитување и заверка на еталони, врши типско испитување на мерилата и направите за мерење, ги испитува, жигосува, заверува и ги става под свој непосреден надзор мерилата и направите за мерење чија контрола од технички причини не можат да вршат органите на Уредот;

— ги чува националните (државни) прамери и се грижи за нивната состојба и за тоа да им одговараат на меѓународните прамери;

— врши експертиза во областа на метрологијата и во поглед на испитувањето чистота на драгоцените метали;

— дава иницијатива за донесување прописи што се однесуваат до мерките и драгоцените метали;

— одржува врска со странските организации за мерки;

— се грижи за извршување на меѓународните обврски кои се однесуваат до контролата на мерки и драгоцени метали;

— врши и други работи кои со одделни прописи се ставени во надлежност на Уредот.

Уредот е овластен по барање од Народната банка на ФНРЈ да врши испитување и жигосување на драгоцените метали што се испраќаат во странство.

Член 3

Уредот е овластен да пропишува технички услови на кои мораат да им одговараат мерилата и направите за мерење, начинот на вршењето на контролата на мерилата и направите за мерење, како и техничките услови на кои мораат да им одговараат предметите од драгоцени метали и начинот на испитување и жигосување предмети од драгоцените метали. Со овие технички прописи не можат да се пропишуваат обврски за граѓаните ниту административни казни.

Член 4

Органите на Уредот се: контроли на мерки и драгоцени метали и контроли на струјомери.

Контролите на мерки и драгоцени метали можат да имаат одделно организирани станици за контрола буриња.

Член 5

Делокругот на контролите на мерки и драгоцени метали и контролите на струјомери како органи на Уредот, го определува Уредот, а нивните седишта и територијална надлежност Уредот ја определува во согласност со републичкиот секретаријат за работи на народното стопанство.

Уредот може при одделни стопански претпријатија да оснива одделна служба за вршење контрола на мерки.

Член 6

Контролите на мерки и драгоцени метали вршат следни работи:

— прв и повремени прегледи на мерилата и направите за мерење и испитување чистотата на предмети од драгоцени метали;

— надзор во поглед на исправноста на мерилата, направите за мерење, шишиња, садови и буриња, што се употребуваат во јавниот промет;

— надзор над правилната примена на прописите за мерилата, направите за мерење и предметите од драгоцени метали.

Член 7

Ако контролата на мерки и драгоцени метали има одделно организирана станица за Контрола буриња, оваа станица врши прв и повремени прегледи и жигосување на буриња и други садови, како и надзор над нивната употреба во јавниот промет.

Член 8

Контролите на струјомери вршат следни работи:

— прв и повремени прегледи на струјомери, мерни трансформатори, редуктори и други електрични направи за мерење што се употребуваат во јавниот промет, како и надзор во поглед на нивната исправност, ако се употребуваат во јавниот промет;

— надзор над правилната примена на прописите што се однесуваат до струјомери, мерни трансформатори, редуктори и други електрични направи за мерење што се употребуваат во јавниот промет.

Член 9

Со работата на Уредот раководи директор.

Директорот на Уредот го назначува Сојузниот извршен совет.

Член 10

Надзор над законитоста на работата на Уредот врши сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

По жалбите против решенијата што ги донесуваат контролите на мерки и драгоцени метали и контролите на струјомери во управната постапка решава Уредот. По жалбите против првостепените решенија што ги донесува Уредот во управната постапка решава во втор степен сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 11

Народниот одбор на околицата, градот и градската општина со одделни права има право да бара од органите на Уредот на подрачјето на околицата, градот односно градската општина да преземат дејствија што ги смета одборот за потребни, а кои спаѓаат во нивен делокруг. Органите од Уредот се должни да ги преземат овие дејствија.

Исто така, народниот одбор има право да му укажува на Уредот односно на неговите органи на недостатоците во работата на нивните службеници, да бара да се започне дисциплинска постапка против овие службеници поради повреда на нивната службена должност, и да бара Уредот односно неговите органи да спроведат потребни извиди во врска со тоа.

По барање од народниот одбор, органите на Уредот се должни да му поднесат на народниот одбор извештај за состојбата на службата за контрола на мерки и драгоцени метали на подрачјето на околицата, градот односно градската општина со одделни права.

Член 12

Уредот има одделна претсметка.

Директорот на Уредот е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 13

Тарифата за наплата на жиговината и другите надокнади за испитување и заверка на мерилата и направите за мерење и испитување на предметите од драгоцени метали ја пропишува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 14

Внатрешната организација на Уредот и неговите органи ја пропишува директорот на Уредот во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 15

Републичките уреди (управи) за мерки и драгоцени метали ќе престанат со работа на денот што ќе го определи сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство во согласност со републичкиот државен секретар за работи на народното стопанство.

Член 16

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 132
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

145.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон и чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ПАТЕНТИ

Член 1

Сојузниот уред за патенти (во натамошниот текст: Уредот) е сојузен орган на управата кој врши управни работи од областа на заштитата на пронајдоците, фабричките и трговските жигови, урнеци и модели.

Член 2

Уредот врши следни работи:

— решава по поднесените пријави за признавање правата за заштита на пронајдоци во Федеративна Народна Република Југославија;

— одобрените пронајдоци ги регистрира во јавните книги и ги публикува во својот службен билтен со соодветна техничка документација;

— решава по поднесените пријави за признавање правата за заштита на фабричките и трговските жигови, како и за признавање на правата за заштита на урнеците и моделите во Федеративна Народна Република Југославија;

— одобрените фабрички и трговски жигови, урнеци и модели ги регистрира во јавните книги и ги објавува во својот службен билтен;

— решава по вложените приговори и тужби во врска со прашањето за заштита на пронајдоците, фабричките и трговските жигови, урнеци и модели;

— решава за запишување на пренесувањето правата на пронајдоците, фабричките и трговските жигови, урнеците и моделите, лиценците и залогите, како и за промената на фирмата на носителите на овие права;

— издава свој службен билтен, во кој се публикуваат сите одобрени права на пронајдоците, фабричките и трговските жигови, урнеци и модели;

— дава иницијатива за донесување прописи од областа на заштитата на пронајдоците, фабричките и трговските жигови, урнеци и модели на органите на државната управа, установите, претпријатијата, на задружните и општествени организации;

— врши други работи што му се ставени во надлежност со одделни прописи.

Член 3

Со работата на Уредот раководи директор.

На директорот му помага во работата заменик на директорот.

Директорот на Уредот го назначува Сојузниот извршен совет.

Член 4

Против решението од Уредот донесено во прв степен може да се започне управен спор. Ако се работи за предмет во кој не може да се води управен спор, против првостепеното решение од Уредот е дозволена жалба до Сојузниот извршен совет.

Член 5

Уредот има одделна претсметка.

Директорот на Уредот е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 6

Работењето и внатрешната организација на Уредот ја пропишува директорот во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите од Одлуката за органите и установите на сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53), доколку се однесуваат до Уредот за патенти.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 128
20 мај 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

146.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Член 1

Сојузната комисија за стандардизација (во натамошниот текст: Комисијата) е сојузен орган на управата кој врши управни работи од надлежноста на федерацијата по прашањата на пропишување и примена на југословенските стандарди.

Член 2

Комисијата врши следни работи:

— ја организира работата за изработка на југословенските стандарди;

— донесува решенија за пропишување на југословенските стандарди;

— донесува решенија за отстапување од југословенските стандарди;

— донесува решенија за престанок на важноста на југословенските стандарди;

— дава упатства и објасненија по прашањата од општо значење од областа на примената на југословенските стандарди;

— ја следи и ја проучува примената на југословенските стандарди како и развојот на стопанскиот и техничкиот напредок во земјата и во странство, поради согласување на југословенските стандарди што постојат со степенот на развитокот на народното стопанство и техниката во Федеративна Народна Република Југославија, како и со напредокот на меѓународната стандардизација;

— одржува врски со странски организации за стандардизација;

— врши други работи што и' се ставени во надлежност со одделни прописи.

Комисијата има право да врши надзор над примената на југословенските стандарди од страна на стопанските организации и да им предлага на надлежните државни органи потребни мерки со цел на правилна примена на пропишаните стандарди. Овој надзор Комисијата го врши непосредно, или преку републичките и локалните органи на кои што ќе го пренесе вршењето на тој надзор.

Член 3

Комисијата е составена од претседател и потребен број членови од редовите на стопанските стручњаци.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Сојузниот извршен совет.

Членовите на Комисијата, по својата положба, се и стручни референти — службеници на Комисијата.

Член 4

Во состав на Комисијата се формираат стручни секции за поодделни гранки на стопанството.

Стручните секции ги проучуваат подготвените стандарди, одлучуваат за нивното усвојување и усвоените стандарди членовите на секцијата ги заверуваат со свои потписи.

Стандардите усвоени на начинот изложен во претходниот став ги пропишува Претседателот на Комисијата со свое решение.

Член 5

Комисијата може да зема за стручни соработници лица што не се членови на Комисијата и, по потреба, да формира постојани и повремени поткомисии за проучување на поодделни прашања од надлежноста на Комисијата.

Повеќе поткомисии за иста стопанска гранка можат да формираат технички комитет.

Член 6

Против решението од Комисијата донесено во прв степен може да се започне управен спор. Ако се работи за предмет во кој не може да се води управен спор, против првостепеното решение од Комисијата е дозволена жалба до Сојузниот извршен совет.

Член 7

Комисијата има потребен број службеници за вршење на административни и технички работи.

Со администрацијата на Комисијата раководи претседател.

Член 8

Комисијата има одделна претсметка.

Претседателот на Комисијата е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 9

Работењето и внатрешната организација на Комисијата, како и начинот на хонорисањето на членовите на Комисијата и стручните соработници ги пропишува Претседателот на Комисијата во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 10

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите на Одлуката за организацијата и установите на сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53) доколку се однесуваат до Комисијата, како и одредбите на Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) доколку се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 121

7 мај 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

147.

До донесувањето на Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, а врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОКРУГОТ НА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Овластенија на одборите и комисиите

1) Сојузниот извршен совет има следни одбори:

- Координационек одбор,
- Одбор за внатрешна политика,
- Одбор за надворешна политика,
- Одбор за стопанство,
- Одбор за прашања на просветата,
- Одбор за социјална и здравствена политика и

е) Одбор за буџетски прашања.

2) Координациониот одбор го сочинуваат потпретседателите и Секретарот на Сојузниот извршен совет и претседателите на одборите на Сојузниот извршен совет.

Координациониот одбор подготвува седници на Сојузниот извршен совет, предложува нивен дневен ред, во итни случаи донесува во името на Сојузниот извршен совет одлуки и решенија, донесува заклучоци за организационите мерки за спроведување на државниот и општествениот систем, дава согласност на актите од одборите на Советот за кои е тоа со оваа одлука определено, расправа за забелешките на нацртите на прописите што ги претресува Сојузниот извршен совет и ги изнесува на седницата на Советот.

3) Одборите под б) — е) точ. 1 од оваа одлука вршат, секој во својот делокруг, следни работи:

— ги проучуваат прашањата од надлежноста на Сојузниот извршен совет и ги изнесуваат со свој предлог пред Советот на претрес и одлучување;

— се грижат за организирање на спроведувањето на сојузните закони и другите акти на Сојузната народна скупштина, како и прописите и другите акти на Сојузниот извршен совет;

— решаваат за мерките за извршување на уредбите и другите прописи на Сојузниот извршен совет, како и за мерките за извршување на законите за кои е овластен Советот, и донесуваат во име на Сојузниот извршен совет, а во согласност со Координациониот одбор одлуки и упатства по прашањата од поголемо значење;

— во согласност со Координациониот одбор ги укинуваат или поништуваат актите на сојузните органи на управата донесени надвор од управната постапка кои се во спротивност со законот или со прописите на Сојузниот извршен совет;

— во согласност со Координациониот одбор му поднесуваат на републичкиот извршен совет барање за укинување или поништување на актите на републичките органи на управата што се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

тивност со сојузниот закон или со прописите на Сојузниот извршен совет и го запираат извршувањето на таквите акти;

— даваат согласност на правилниците и наредбите што ги донесуваат сојузните државни секретари и раководителите на други самостојни сојузни органи на управата, а за кои се бара согласност од Сојузниот извршен совет;

— даваат претходна согласност на назначувањата на раководителите на самостојните органи на сојузната управа што не ги назначува Сојузниот извршен совет;

— вршат надзор над работата на самостојните сојузни управи, управните установи и другите самостојни сојузни органи на управата кои не стојат под надзор на државните секретаријати;

— донесуваат конкретни решенија од надлежноста на Сојузниот извршен совет, доколку тоа не е ставено во делокруг на комисиите или претседателите на Советот, како и решенија за распределба со сојузниот буџет предвидените кредити за помош и субвенции.

4) Одборот за внатрешна политика, покрај работите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и следни работи:

— ги проучува проблемите на внатрешната политика и му предлага на Сојузниот извршен совет донесување прописи и потребни мерки во таа област;

— ја проучува организацијата и функционирањето на државната управа во целост и дава препораки за согласување на работата на органите на државната управа во народните републики со општите интереси на земјата;

— го проучува одразот на стопанските, социјалните, просветните и други мерки на општата политичка состојба во земјата и им дава во врска со тоа предлози на другите одбори на Сојузниот извршен совет;

— ги проучува прашањата за сузбивање на криминалитетот и прекршоците, прашањата во областа на државната безбедност и одржувањето на поредокот, како и проблемите во врска со работата на органите на управата и јавното обвинителство во тие области и донесува конкретни мерки од надлежноста на Сојузниот извршен совет во тие области;

— ги проучува проблемите во врска со работата на судовите и им дава препораки на органите на правосудната управа во народните републики во врска со организацијата и работењето на судовите.

5) Одборот за надворешна политика, покрај работите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и следни работи:

— ги проучува прашањата на надворешната политика и другите прашања за односите на ФНРЈ со други држави и со меѓународни организации, и му предлага на Советот потребни мерки во врска со тоа;

— ги проучува меѓународните договори и конвенции што ги ратификува Сојузниот извршен совет и му предлага на Советот нивна ратификација;

— ги определува смерниците за работа на државните органи во областа на надворешната политика, а по определените прашања што ги задржа за себе Советот му предлага на Сојузниот извршен совет определување смерници.

6) Одборот за стопанство, покрај работите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и следни работи:

— решава за конкретните стопанско-управни мерки од надлежноста на Сојузниот извршен совет, освен општото пропишување цени и тарифи;

— решава за мерките за спроведување на кредитната политика во рамките што ги определит општествениот план или Сојузниот извршен совет;

— располага со државните резерви во рамките на општествениот план;

— располага со буџетските резерви што ќе ги определи Сојузниот извршен совет за потребите на стопанството;

— решава за измена на стопата на акумулацијата и фондовите и го определува делот на акумулацијата кој го вложуваат стопанските организации задолжително во определени фондови установени со закон или уредба;

— располага со централниот девизен фонд врз основа на општествениот план и смерниците на Советот;

— решава за оперативните мерки за спроведување на политиката на увозот и извозот;

— решава за оперативните мерки за обезбедување исхраната на населението;

— се грижи за спроведување на организацијата на органите на сојузната управа во стопанството, дава смерници за нивната работа и врши контрола над нивната работа.

7) Одборот за прашања на просветата, покрај работите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и следни работи:

— ги проучува проблемите на општата културна и просветна политика во земјата и во согласност со Координациониот одбор им укажува на народните републики на потребата за донесување прописи и определени мерки во областа на просветата и културата;

— ги проучува прашањата на самоуправата во областа на просветата и културата и му предлага на Сојузниот извршен совет донесување општи смерници за зацврстување на самоуправноста во тие области;

— му дава предлози на Сојузниот извршен совет во врска со донесувањето на општествениот план за обезбедување материјални осредства за потребите на просветата и културата;

— ја следи работата на културните и просветните установи од општо значење за целата земја, им дава препораки за согласување нивната работа со општите интереси на земјата и се грижи непосредно или преку други општествени органи за обезбедување на условите за нивната работа.

8) Одборот за социјална и здравствена политика, покрај работите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и следни работи:

— го проучува проблемот на општата здравствена и социјална политика и во согласност со Координациониот одбор им укажува на народните републики на потребата за донесување прописи и определени мерки во областа на народното здравје и социјалната политика;

— ги проучува прашањата на самоуправата во областа на народното здравје и социјалната политика и му предлага на Сојузниот извршен совет донесување општи смерници за зацврстување на самоуправноста во тие области;

— решава, согласно со прописите што постојат, за конкретните мерки во областа на заштитата на народното здравје за кои е надлежен Сојузниот извршен совет;

— ја следи работата на здравствените установи од општо значење за целата земја, и им дава препораки за согласување нивната работа со општите интереси на земјата и се грижи непосредно или преку други државни органи да се обезбедат условите за нивна работа;

— му дава предлози на Сојузниот извршен совет во врска со донесувањето на општествениот план за обезбедување на материјалните средства за потребите на народното здравје и потребите во областа на социјалната политика;

— му предлага на Сојузниот извршен совет проширување на социјалното осигурување на категориите трудбеници чијашто дејност е општествено корисна

9) Одборот за буџетски прашања, покрај работите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и следни работи:

— се грижи за подготвување нацртот на сојузниот буџет и му го предлага на Советот;

— му предлага на Советот тримесечни буџетски планови по сојузниот буџет;

— презема мерки за извршување на буџетските расходи во случај на нерамномерно притекување на приходите и врши надзор над извршувањето на сојузниот буџет;

— располага, во рамките на општите диспозиции, на Сојузниот извршен совет, со делот на буџетските резерви што не му е наменет на стопанството;

— ги проучува буџетските прашања и опетерувањето на стопанството за потребите на сите буџети, го следи остварувањето на сите буџети и трошењето на буџетските средства и му предлага на Советот донесување потребни прописи и мерки во врска со тоа;

— по предлог од Државниот секретар за буџет и за државна администрација пропишува техника на буџетирањето за да се овозможи буџетска контрола;

— дава согласност на нацртите на прописите и решенијата на сојузните органи и установи во поглед на ангажирањето на финансиските средства што не се предвидени со буџетот;

— ја утврдува во согласност со Одборот за стопанство квотата на девизните средства за нестоковни и стоковни плаќања на сите државни органи и буџетски установи;

— решава во рамките на постоеќите прописи а во согласност со Одборот за стопанство, за мерките во цел на редовна и правилна наплата на буџетските приходи по сојузниот буџет;

— се грижи за вршењето на контрола дали дотациите предвидени со сојузниот буџет за самоуправните установи, стопанските и општествените организации се тршат во целите за кои се наменети, и презема, во рамките на прописите што постојат конкретни мерки во поглед на трошењето на овие дотации;

— се грижи за штедење на буџетските средства.

10) Сојузниот извршен совет има следни комисији:

- а) Комисија за помилување,
- б) Административна комисија,
- в) Персонална комисија и
- г) Сметковно-контролна комисија.

11) Во делокругот на Комисијата за помилување спаѓа:

— проучување и подготвување предлози за групни помилувања за кои одлучува Сојузниот извршен совет;

— подготвување и поднесување на Советот предлог на законот за амнестија;

— донесување во согласност со Претседателот на Сојузниот извршен совет решенија за помилување од смртна казна и казната строг затвор во доживотно траење;

— решавање за помилување во сите други случаи во согласност со потпретседателот на Сојузниот извршен совет што ќе го овласти Советот.

12) Во делокругот на Административната комисија спаѓа:

— решавање за молбите и притужбите упатени до Сојузниот извршен совет за чие решавање не се надлежни управните органи или судовите;

— решавање по жалбите против решенијата кои во прв степен во управната постапка ги донесуваат државните секретаријати или други самостојни органи на управата, кога со прописите е предвидена можност на жалба;

— донесување решенија за ослободување од плаќањето на надокнадата на штетата или за оду-

станување од нејзината наплата, а за кои по прописите што постојат беше надлежна Владата на ФНРЈ;

— донесување решенија за правото на пензија по чл. 136 од Законот за социјалното осигурување;

— решавање за барањето за заштита на законитоста против правосилните одлуки од Вишиот дисциплински суд.

13) Во делокруг на Персоналната комисија спаѓа донесување решенија и давање согласност на решенијата за службеничките односи, донесување прописи од областа на службеничките односи заради извршување на прописите што постојат, како и давање согласност на прописите кои во таа област ги донесуваат сојузните органи на управата а за кои спрема прописите што постојат беа надлежни Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, или неговиот Претседател, Комисијата на Владата на ФНРЈ, или другите органи на Владата на ФНРЈ чијашто надлежност преминала на Сојузниот извршен совет.

14) Во делокруг на Сметковно-контролната комисија спаѓа:

— контрола на извршувањето на сојузниот буџет;

— претресување нацртот на сојузната завршна сметка и испраќање на оваа сметка со свој извештај до Сојузниот извршен совет;

— вршење анкетни прегледи на сметководственото работење на сојузните органи и установи;

— вршење контрола на потрошувањето на општоопштествените фондови, како и контрола на потрошувањето на средствата што им се дадени како дотации на самоуправните установи, стопанските и општествените организации;

— вршење надзор над финансиското работење на Народната банка, поштата, телеграфот и телефонот и стопанските организации над кои управен надзор вршат сојузните органи (железници, Државниот осигурителен завод итн.).

II. Состав и работа на одборите и комисиите

15) Одборите и комисиите работат на седници. Претседателот на одборот односно комисијата се грижи за подготвување на седниците, ги свикнува и раководи со нив, и се грижи за извршување на заклучоците, на одборот односно комисиите.

Во случај на спреченост претседателот го заменува еден од членовите на одборот, односно комисијата што ќе го определи одборот односно комисијата.

16) Одборите и комисиите донесуваат полноважни заклучоци со мнозинство гласови од присутните членови.

Ако во донесувањето на заклучоците по извесно прашање не постои согласност помеѓу членовите на одборот, претседателот на одборот односно комисијата, по барање од поодделен член или ако го смета тоа за потребно, ќе испрати за тоа извештај до Сојузниот извршен совет.

17) Секој член на Сојузниот извршен совет може да присуствува на седниците на одборите и комисиите и да изнесува пред нив поодделни прашања од нивна надлежност.

18) Одборот и комисијата можат да повикуваат на свои седници државни секретари, потсекретари и други раководни службеници и стручњаци заради давање објасненија по поодделни прашања.

19) Решенијата и другите правни акти кои врз основа на овластенијата од оваа одлука самостојно ги донесува одборот односно комисијата ги потпишува претседателот на одборот односно комисијата, а актите кои одборот во име на Сојузниот извршен совет ги донесува во согласност со Координациониот одбор ги потпишува овластениот потпретседател и Секретарот на Советот.

20) Секој член на Сојузниот извршен совет може да бара прашањата за кои одборот односно

комисијата донесла решение да се изнесат на седницата на Советот заради претресување и може да предложи измена на нивните акти што се донесени во управната постапка.

21) Одборите и комисиите го известуваат Сојузниот извршен совет преку Секретарот на Советот за своите заклучоци и донесените решенија.

22) За седниците на одборите и комисиите се води записник во кој се внесуваат заклучоците донесени на седница.

Записникот го потпишува претседателот односно член на одборот или на комисијата кој раководел со седницата.

III. Организација и работа на администрацијата на Сојузниот извршен совет

23) Работите на администрацијата на Сојузниот извршен совет ги вршат:

- а) Секретаријатот за законодавство и организација,
- б) Секретаријатот за просвета,
- в) Секретаријатот за здравствена заштита,
- г) Секретаријатот за социјална заштита,
- д) Кабинетите на потпретседателите на Сојузниот извршен совет и на поодделни претседатели на одборите на Советот,
- е) Одделението за сметковна контрола,
- ж) Одделението за помилување,
- з) Одделението за персонална служба,
- и) Одделението за помошни технички служби,
- ј) Бирото на Секретарот на Сојузниот извршен совет и
- к) Бирото за молби и притужби.

24) Со работите на секретаријатот раководи Секретарот во Сојузниот извршен совет кому му се одговорни службениците во секретаријатот.

За работата на секретаријатот секретарот му е одговорен на одборот, односно на овластениот потпретседател, како и на Секретарот на Сојузниот извршен совет.

На чело на кабинетот е шеф на кабинетот, кој е во ранг на државен потсекретар.

На чело на одделението и бирото е началник, кој за својата работа му одговара на одборот односно на овластениот потпретседател, како и на Секретарот на Сојузниот извршен совет.

Работите на секретаријатот можат да бидат поделени по сектори и одделенија, на чело на кои се началници.

Формирање, спојување и укинување на одделенија и определување на нивниот делокруг се врши со решение од овластениот потпретседател на Советот односно претседател на одборот.

25) За службеничките односи за службениците на администрацијата на Сојузниот извршен совет, освен службениците што ги назначува Сојузниот извршен совет, решава Секретарот на Советот. Тој решава и за односите на работниците запослени во администрацијата на Сојузниот извршен совет.

За службеничките односи на службениците од I врста решава Секретарот на Сојузниот извршен совет со претходна согласност од потпретседателот што ќе го овласти за тоа Советот.

За службениците на поодделни секретаријати на администрацијата на Сојузниот извршен совет решенијата за службеничките односи се донесуваат по предлог од надлежниот секретар.

Секретарот на Сојузниот извршен совет може да го овласти и својот помошник да донесува решенија за службеничките односи на службениците од III и IV врста, како и за работните односи на работниците запослени во администрацијата на Советот.

26) Оваа одлука влегува во сила со денот на усвојувањето на седницата на Сојузниот извршен совет.

Р. п. бр. 137
14 мај 1953 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Милован Гилас, с. р.

148.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА КАРАГОРГЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ

I

Носителите на Караорѓева ѕвезда со мечеви, покрај правата што ги имаат веќе по прописите на Федеративна Народна Република Југославија, имаат и права на:

1 — месечен паричен доход, кој од 300 динари се наголемува на 1.000 динари, кој се исплатува на товар на сојузниот буџет, а на начинот што ќе го определи Сојузниот Државен секретар за работи на буџетот и за државна администрација;

2 — повластица од 75% за патување со железница, брод и автобус во државна режија за неограничен број патувања, како и бесплатно возење два пати годишно за патување со железница или брод.

II

По смртта на носителот на Караорѓева ѕвезда со мечеви правото на уживање на паричниот доход го има неговата фамилија, и тоа: жената до смртта односно додека не се премажи, ако ја нема неа тогаш го имаат децата до полнолетството, а ако ги нема и нив — тогаш родителите до смртта.

III

Повластиците на носителите на Караорѓева ѕвезда со мечеви од оваа одлука не се однесуваат до носителите на Белиот орел со мечеви.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 мај 1953 година.

Р. п. бр. 57
20 мај 1953 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

149.

Врз основа на чл. 54 ст. 2 од Уредбата за имотните односи и за реорганизацијата на селанските работни задруги, („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/53), а во согласност со Сојузниот извршен совет, пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ УРЕДУВАЊЕТО НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ ПОМЕГУ СЕЛАНСКАТА РАБОТНА ЗАДРУГА И НЕЈЗИНИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО СЛУЧАЈ НА РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ЛИКВИДАЦИЈА НА ЗАДРУГАТА

1) Во случајот кога ќе одлучи собрание на селанската работна задруга да се реорганизира задругата или да престане со работа, заклучокот за тоа се испраќа до народниот одбор на околицата

(градоот) и до околинскиот сојуз на земјоделските задруги.

Собранието едновременно избира пет члена и толку заменици во комисијата за уредување на имотните односи (кусо: имотна комисија) и за тоа го известува народниот одбор на околицата (градоот).

Управниот одбор на задругата управува со работењето на задругата и за време на постапката за реорганизација или ликвидација.

Нородниот одбор на околицата (градоот) може да определи присилна управа над задружниот имот и да именува управител ако управниот одбор работи несвесно или ги занемарува своите должности, или инаку не може да работи.

2) Ако била извршена арондација на земјиштето од селанската работна задруга што се реорганизира или ликвидира или од која истапуваат поодделни задругари, имотната комисија може, ако го побара тоа поранешниот сопственик на земјиштето, во однос на него да го укине дејството на арондацијата и да му го врати земјиштето што го имал пред арондацијата.

Имотната комисија решава за укинување на дејството на арондацијата за секој сопственик поединечно.

Барањето за укинување дејството на арондацијата може да се постави во срок од 45 дена од формирањето на имотната комисија, а враќање на земјата не може да се изврши во време незгодно за селско-стопански работи и за собирање на плодот.

Дејството на арондацијата не може да се укине ниту земјата може да им се врати на сопствениците ако би се распарчувал со тоа земјишниот посед во општонароден имот или земјишниот посед што останува во задругата или и' се предава на нова задруга.

3) Барањата на задругарите за внесениите средства за работа (ст. 1 чл. 31 од уредбата) не можат да се намируваат од целата задружна актива (чл. 7 од уредбата). За ова служи само оној добиток и други средства за работа што ги внесле задругарите и кои се наоѓаат уште во посед на задругата како и износите во пари што ги добила задругата со отуѓување на внесениот добиток и другите средства за работа. Овие средства се издвојуваат за да се намират барањата на членовите на задругата за внесениот добиток и другите средства за работа, но кои намирување на членовите на задругата не може да се пристапи додека не ќе се намират поверителите на задругата. За намирување на поверителите првенствено служи останалиот имот на задругата.

4) Барањата на задругарите за внесениот добиток и средствата за работење се намируваат од средствата издвоени за нивно намирување (точ. 3 од ова упатство), односно од остатокот на тие средства сразмерно на вредноста на внесениот добиток и другите средства за работа.

Оние задругари на кои задругата во целост им ги исплатила внесениот добиток и другите средства за работа не можат повеќе да се намируваат од овие средства (точ. 3).

Задругарите чиишто барања за внесениот добиток и другите средства за работа се само делумно намирани, можат за преостанатиот дел, да се намират од средствата издвоени за нивно намирување, по истото мерило како и оние задругари на кои ништо не им било исплатено.

5) Висината на побарувањата на задругарите за неисплатените односно делумно исплатените средства за работа и добитокот ја утврдува имотната комисија по исто мерило за сите задругари и за самиот имот и тоа било спрема проценката при внесувањето во задругата, било спрема ревалоризираниите книговодствени цени, било спрема денеш-

ните локални цени, по спогодба со управниот одбор на задругата.

Вредноста на добитокот и на другите средства за работа што ги внесле задругарите во задругата, а кои се упропастени, дотраени или отуѓени а нивната вредност поделена на задругарите за извршената работа во задругата, имотната комисија ја утврдува за сите задругари по истото мерило по кое ја утврдува висината на побарувањето на задругарите за неисплатените односно делумно исплатените добиток и другите средства за работа (ст. 1 од оваа точка).

Настанатиот губиток во вредноста на внесениот добиток и другите средства за работа поради упропастување, дотраеност или делба на нивната вредност помеѓу задругарите за извршената работа го сноси сите задругари сразмерно на вредноста на внесените замјашта, згради, добиток и други средства за работа.

6) Делбата на средствата од точ. 3) од ова упатство помеѓу задругарите може да се изврши и на тој начин што им се враќа добитокот и другите средства за работа, ако тие уште постојат во посед на задругата, со тоа тие веднаш да ја платат во здружната актива разликата помеѓу вредноста на тие средства установена по точ. 5 и надокнадата што им припаѓа спрема пресметката во смисла на точ. 4) и 5), односно со тоа да им припаѓа право на разликата од задружната актива ако е вредноста установена по точ. 5) на вратениот добиток и другите средства за работа помала од надокнадата што им припаѓа спрема пресметката во смисла на точ. 4) и 5).

7) Одредбите од ова упатство од точ. 4)—5) ќе се применуваат само тогаш ако не се согласат поинаку задругарите за начинот на враќањето на внесениот добиток и средствата за работа, но таа спогодба не може да биде во спротивност со одредбите на точ. 3 од ова упатство.

8) Од активата на задругата поверителите се исплатуваат по следниот ред:

а) трошоците на постапката за реорганизација и ликвидација;

б) јавните давачки;

в) обврските на задругата настанати од работниот однос на задругарите во последната економска година, како и обврските на задругата за неисплатената извршена работа на задругарите во текуштата економска година, кои поради реорганизација или ликвидација на селанската работна задруга пред истекот на економската година не се исплатени од текуштото производство;

г) побарувањата на Народната банка на ФНРЈ како и сите побарувања на останалите поверители — незадругари;

д) сите побарувања на задругарите освен од основот на надокнадата за внесениите средства за работа (точ. 3) од ова упатство).

Побарувањата на задругарите за задржаните земјишта и згради (чл. 21 ст. 5 и чл. 24 ст. 5 од уредбата) не се намируваат во оваа постапка и не влегуваат во овој ред за намирување.

Поверителите од еден ред, ако нивното потполно намирување не е можно, се намируваат сразмерно на висината на нивните барања.

9) Ако реорганизацијата на селанска работна задруга (чл. 10 од уредбата) се врши така, селанската работна задруга што постои да се претвори во земјоделска задруга, на членовите на задругата им се враќа земјата, зградите и другиот имот по начелата предвидени во уредбата и во ова упатство.

10) Одредбите од ова упатство ќе се применуваат и на оние задруги што престанале со работа пред влегувањето во сила на уредбата, но до тој ден не е извршена нивна ликвидација.

Во случајот од претходниот став имотната комисија од тчч. 1 од ова упатство ја именува советот за стопанство на народниот одбор на околијата (грамот).

11) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8966

16 мај 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 79 точ. 9 од Уставниот закон и чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ

Се назначуваат:

Љубомир Мијатовиќ, досегашен Генерален секретар на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ — за потсекретар во Државниот секретаријат за работи на народното стопанство;

Звонимир Морик, досегашен вицегувернер на Народната банка на ФНРЈ — за Директор на Управата за надзорна трговија;

Ѓуро Узелац, досегашен началник на одделението на Државниот секретаријат за работи на народното стопанство — за Директор на Сојузната управа за исхрана.

Б. бр. 168

15 мај 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 8 од 27 март 1953 година објавува:

Наредба за прогласување на Катлановската и Арачиновската бара за мрестилиште за риби и за времена забрана на риболовот во нив.

Во бројот 9 од 9 април 1953 година објавува:

Исправка на Законот за Општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година;

Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за занаетството.

Во бројот 10 од 17 април 1953 година објавува:

Наредба за превоз на лица со камиони.

Во бројот 11 од 20 април 1953 година објавува:

Одлука за даночните стопи на данокот на доход;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Туристичкото друштво „Скопје“.

Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на хемичарите и текстилците на Народна Република Македонија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Кинолошкото друштво на НР Македонија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Историското друштво на Народна Република Македонија.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 10 од 4 април 1953 година објавува:

Уредба за дополнение на Уредбата за согласување на прописите за прекршоците во уредбите и другите прописи на Владата на НР Србија и нејзините органи со одредбите од Основниот закон за прекршоците;

Наредба за начинот за собирање умот и манипулативните вишоци како и за начинот за водење на книгите и евиденциите за собирањето и продажбата на умот;

Решение за траењето на туристичката сезона и за определување на местата на територијата на НР Србија во кои низ угостителските претпријатија и дуќани ќе се користат угостителските услуги со определен попуст за време на користењето на годишен одмор;

Решение за определување големи стопански организации за 1952 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
136. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година — — — —	193
137. Уредба за дополнение на Уредбата за личните карти (легитимации) — — — —	193
138. Уредба за организацијата и работата на Управата за царини — — — — —	194
139. Уредба за оснивање Управа за надворешна трговија — — — — —	194
140. Уредба за казнување правните лица за царински прекршоци — — — — —	194
141. Уредба за организацијата и работата на Управата за економска и техничка помош — — — — —	195
142. Уредба за оснивање Сојузна управа за исхрана — — — — —	195
143. Уредба за организација и работење на Управата за цивилно воздухопловство — — — — —	196
144. Уредба за организацијата и работата на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали — — — — —	196
145. Уредба за организацијата и работата на Сојузниот уред за патенти — — — — —	198
146. Уредба за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација — — — — —	198
147. Одлука за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организацијата на неговата администрација — — — — —	199
148. Одлука за повластите на носителите на Караѓорѓева ѕвезда со мечеви — — — — —	202
149. Упатство за постапката при уредувањето на имотните односи помеѓу селанската работна задруга и нејзините членови во случај на реорганизација и ликвидација на задругата — — — — —	202

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачка установа — Белград, Улица Краљевиќа
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград